

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе бр.0302-290/1 од 1 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-150/20 од 27 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 39,47 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 39,37 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 39,35 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,38%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,36%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 2,21%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 38,53 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 40,41 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 38,44 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 40,30 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 38,48 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 40,22 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година бр.0302-290/1 од 1 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-150/20 од 27 јули 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	9.835.438
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	86.218
Трошоци за осигурување на основни средства	37.875
Бруто плати	9.810.500
Други услуги	592.369
Останати и вонредни трошоци	988.506
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	47.186
Вкупно оперативни трошоци	21.398.092
Остварена просечна пондерирана тарифа	36,92

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	31.388.355	31.940.698	32.390.470
Амортизација	денари	1.665.582	1.659.837	1.618.102
Средства за ликвидност	денари	168.133	170.675	172.308
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.755.147	62.734	0
Принос на регулирани средства	денари	572.704	534.513	453.061
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	33.794.774	34.305.723	34.633.941
Количина	m ³	595.731	595.731	595.731
Просечна тарифа	ден/m ³	56,11	56,99	57,61
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	55,48	56,40	57,09
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	56,73	57,59	58,14

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 јули 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 18 август 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги од страна на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе беа доставени забелешки по однос на објавеното Предлог Решение и истите не се земени во предвид при донесување на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе, за регулиран период 2021-2023 година.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1801/1 од 31 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	21.826.842	21.831.556	21.896.085
Амортизација	денари	1.665.582	1.658.137	1.600.719
Средства за ликвидност	денари	120.162	119.850	119.601
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.748.345	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	539.928	480.402	423.421
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	24.152.514	24.089.945	24.039.826
Количина	m ³	597.755	597.755	597.755
Просечна тарифа	ден/m ³	39,47	39,37	39,35
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	38,53	38,44	38,48
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	40,41	40,30	40,22

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар со исклучок на трошоците за сурова вода, се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година, додека трошокот за сурова вода е утврден согласно планираните количини доставени од страна на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе и предлог тарифите за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување до населението за регулираниот период 2021-2023 утврдени од страна управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип и истите изнесуваат 10.104.281 денари за 2021 година, 9.947.983 денари за 2022 година и 9.849.087 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година и зголемени за стапката на инфлација од 1,5% согласно предвидувањата на Народна банка на Република Северна Македонија и истите изнесуваат 87.511 денари за 2021 година, 88.824 денари за 2022 година и 90.156 денари за 2023 година;

3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 39.020 денари за 2021 година, 39.605 денари за 2022 година и 40.199 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 9.957.658 денари за 2021 година, 10.107.022 денари за 2022 година и 10.258.628 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година, зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 601.255 денари за 2021 година, 610.273 денари за 2022 година и 619.427 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за сите три години од регулираниот период се утврдени на ниво на остварените во 2019 година и истите изнесуваат 988.506 денари за секоја година од регулираниот период;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 48.612 денари за 2021 година, 49.341 денари за 2022 година и 50.082 денари за 2023 година.

Согласно податоците од Бизнис планот, а во зависност од изворите на финансирање на инвестициите за регулираниот период, направена е соодветна прераспределба на инвестициите финансирани од сопствени средства и соодветно на тоа и амортизацијата на овие основни средства и инвестициите добиени како грант и соодветно на тоа и амортизацијата на овие основни средства. При тоа имајќи во предвид дека претпријатието ги нема реализирано предвидените инвестиции за 2018 година и 2019 година, при пресметката на тарифите за вршење на водната услуга Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не го призна предвидениот износ за инвестициите и амортизација на основните средства финансирани од сопствени извори за регулираниот период 2021 – 2023 година.

Согласно претходно наведеното, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е утврдено да изнесува 1.204.218 денари за 2021 година, 1.145.493 денари за 2022 година и 1.103.758 денари за 2023 година, додека амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е утврдено изнесува 461.364 денари за 2021 година, 512.644 денари за 2022 година и 496.961 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 120.162 денари за 2021 година, 119.850 денари за 2022 година и 119.601 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 539.928 денари, за 2022 година изнесува 480.402 денари и за 2023 година изнесува 423.421 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид планираните бесплатно добиените средства во износ од 1.748.345 денари за 2021 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 39,47 ден/м³ за 2021 година, 39,37 ден/м³ за 2022 година и 39,35 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од

просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Свети Николе.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 2,38% за 2021 година, 2,36% за 2022 година и 2,21% за 2023 година.

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-150/20
31 август 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски